

## **ВОВЕД**

Целта на финансиските извештаи е да се обезбедат информации во врска со финансиската состојба, успешноста на работењето и промените во финансиската состојба на претпријатието. Целта на овој извештај е да се информираат органите на претпријатието и Советот на Општина Берово за работење на претпријатието за 2021год.

Оваа година имаме набавка на хадвер и имплементација на нов софтвер за наплата и сметководство со кој имавме промена на приходните и трошковните центри па затоа споредбата со претходната година не можеме да кажеме дека е во целост точна. Извештајот содржи показатели од тековната година и преработени показатели од претходната година.

Извештаите се изготвени во согласност со законот за трговски друштва, МСС, МСФИ и сметководствените политики на претпријатието. Финансиските извештаи треба објективно да ја презентираат финансиската состојба и финансиското работење.

За таа цел се изготвени прегледи за сите поважни економски показатели со соодветни индикатори кои ќе овозможат по реална слика за финансиското работење на ЈПКР „Услуга“ Берово.

1.1 Биланс на успех

<b>БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2021 ГОДИНА</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>индекс</b>
<b>Приходи од работење</b>	<b>45.013.884</b>	<b>44.016.224</b>	<b>102.26</b>
Приходи од продажба	41.260.113	39.255.029	105.11
Останати приходи	3.753.771	4.761.195	78.84
<b>Расходи од работењето</b>	<b>47.905.887</b>	<b>43.054.778</b>	<b>111.27</b>
Трошоци за суровини и материјали	16.728.334	14.627.024	114.37
Услуги со карактер на материјални трошоци птт-услуги, закупнини,реклами,одржување на компјутери,трошоци за тековно одржување.	1.773.545	1.149.080	154.34
<b>Останати трошоци на работењето судски так, регистрација на возила адвокатски,испитување на вода, трошоци за извршители,казни и пенали, и камати по решенија.</b>	1.291.264	1.682.268	76.76
<b>Трошоци за вработени</b>	<b>25.561.513</b>	<b>22.929.593</b>	<b>111.49</b>
Плати и надомести на плати	17.454.252	15.594.355	111.93
Трошоци за даноци на плати и надоместоци	6.217.521	5.636.003	110.32
Придонеси од задолжително социјално осиг	1.889.740	1.699.235	111.21
<b>Останати трошоци од вработените-репрезентација, осигурување на возила, банкарски услуги</b>	65.751	349.900	18.79
<b>Амортизација на материјални средства</b>	<b>2.456.732</b>	<b>1.994.505</b>	<b>123.17</b>
<b>Вредносно усогласување (обезвред) теков.</b>			
<b>Останати расходи од работењето</b>	<b>28.748</b>	<b>220.358</b>	<b>13.05</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2.892.003</b>		<b>100.00</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>961.446</b>	<b>100.00</b>
<b>Данок од добивка</b>		<b>96.990</b>	<b>100.00</b>

Нето загуба за деловна година	2.892.003		100.00
Нето добивка за деловната година		961.446	100.00
Просечен број на вработени	77	68	113.24

### ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

Во Билансот на успехот се прикажани промените кои настанале во претпријатието во определен временски период како резултат на деловната активност на истата во тој период. Овој финансиски извештај е детален преглед на сите приходи и трошоци што ги остварило претпријатието за одреден временски период и го прикажува крајниот резултат (добивка,загуба). Доколку приходите се поголеми од трошоците, претпријатието остварило позитивен финансиски резултат, а доколку трошоците ги надминуваат приходите во тој случај станува збор за загуба.

Појаснување на некои позиции од Билансот на успех

#### 1. Во приходи

Приходи од продажба- Приходи од продажба на услуги

Останати приходи - Приходи од субвенции на општината, приходи од предлози од тужби, приходи по основ на наплатени камати. Од билансот веднаш се забележува дека оваа година приходите бележат пораст од апсолутен износ од 997.660 денари а тоа се должи на трошок кој е создаден во минатото при раскнижување на платата за вработените за време на боледување кој е исплатено и е книжено како исплатено во платата, а не како боледување бидејќи во пресметката се искажува како боледување ,а во исплатата на плата влегува во плата. Што значи боледувањето било раскнижување во платата како трошок а не како боледување. Сега со надградбата на софтверот интервениравме кај програмерите и ова е средено од оваа година посебно се книжи боледувањето посебно платата. За да не биде отворена картицата за боледување која се провлекувало низ долги години а е исплатено боледувањето која претходните години влегувало како трошок во платата сега вршме исправка со тоа што го книжиме како приход.

#### 2. Во трошоци

Трошоци за сировини и материјали се: трошоците за сировини и материјали потрошени за производство, трошоци за енергија, трошоци за резервни делови.

Услуги со карактер на материјални трошоци се: поштенски услуги, трошоци за тековно одржување, телефонски услуги, услуги за одржување и огласи.

Останати трошоци на работењето – трошоци за осигурување, банкарски услуги, судски такси, адвокатски услуги, објава за јавни набавки, трошоци за членови на управен и надзорен

одбор,дневници за службени патувања, трошоци за одење во пензија, трошоци за репрезентација и др.

Останати трошоци за вработени –плати и надоместоци за плати.

Останати расходи од работењето - непризнаени расходи за платени камати .

Од Билансот на успехот може да се види дека и расходите од работењето се зголемуваат кое се должи на зголемените услуги со карактер на материјални трошоци. Во текот на претходната година отворивме konto за трошоци за тековно одржување,ремонт и услуга кои во билансот на успех влегуваат во услуги со карактер на материјални трошоци а претходно овие трошоци се книжеа како трошоци за суровини и материјали.

ЈПКР „Услуга“ во своето годишно работење има остварено загуба која изнесува 2.892.003ден, а тоа се должи од зголемените трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги како и зголемување на платите и цената на електричната енергија како и горивото за возилата.

<b>БИЛАНС НА СОСТОЈБА</b>			
ПОЗИЦИЈА	2021	2020	индекс
<b>АКТИВА</b>			
<b>МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>13.470.804</b>	<b>14.582.833</b>	<b>92.37</b>
<b>ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>			
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>53.889.307</b>	<b>51.899.212</b>	<b>103.84</b>
Залихи	2.376.605	2.297.977	103.42
Побарувања од купувачи	49.608.792	47.133.126	105.25
Побарувања од поврзани друштва			
Побарувања од вработените			
Побарувања од други институции		288.838	100.00
Парични средства	1.903.910	2.179.271	87.36
Платени трошоци за идни периоди			
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>67.360.111</b>	<b>66.482.045</b>	<b>101.32</b>
<b>ПАСИВА А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>-1.484.462</b>	<b>1.407.542</b>	<b>815.92</b>
<b>1.ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	<b>15.139.538</b>	<b>15.139.538</b>	<b>100.00</b>
ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ			
РЕЗЕРВИ			
АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА	864.456	864.456	100.00
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-14.596.453	-14.596.452	100.00
ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА		864.456	100.00
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА	-2.892.003		100.00
<b>ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>41.298.495</b>	<b>48.211.663</b>	<b>85.66</b>

Обврски спрема добавувачи	25.321.846	20.096.195	126.00
Обврски за даноци.			
Обврски за даноци и придонеси на плати и плати	353.707	1.337.853	26.44
Обврски кон вработените	10.893.835	10.664.820	102.15
Тековни даночни обврски	-321.239		100.00
Обврски по заеми и кред спре. поврз. друш.		11.284.698	100.00
Останати долгорочни обврски	5.050.347	4.828.097	104.060
<b>ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ</b>	<b>27.546.077</b>	<b>16.862.840</b>	163.35
<b>ВКУПНА ПАСИВА</b>	<b>67.360.111</b>	<b>66.482.045</b>	101.32

Од билансот на состојба се гледа дека имаме пораст на активата и пасивата на 101.32 индексни поени, во активата имаме намалување кај паричните средства во износ од 275.361.Обврската спрема добавувачи ни се зголемени поради зголемувањето на цената на струјата. Обврските за даноци и придонеси на плати и плати се намалува затоа што на ова АОП 099 влегуваат само обврските за доплата на дополнителните придонеси а на АОП 100 се зголемува за другите обврски спрема вработените. На АОП 101 се искажани претплатата на ДДВ. Одложено плаќање на трошоците ни се зголемуваа затоа што обврските спрема АД Водостопанство ни се префрлени како пасивни временски обврски.

## 1.2 Приходи по сектори

ВИД НА ПРИХОД	2021	2020	Индекс
ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	0	0	0
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	902.167	0	100.00
ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	17.996.041	18.689.598	96.29
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА	2.353.008	2.664.822	88.30
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	5.404.026	4.193.198	128.88
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА	10.653.486	9.679.806	110.06
ЈАВНА ЧИСТОТА, ПАЗАР И ГРОБИШТА	7.823.154	7.027.834	111.32
КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА	0	0	0
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	0	0	0
<b>Вкупно приходи</b>	<b>45.013.884</b>	<b>44.016.224</b>	<b>102.26</b>

Сектор за општи и правни работи нема остварено приход во 2021.

Сектор за финансии и сметководство има остварено приход од 902.167 ден од камати и затварањето на боледувањето за вработените кој е исплатен но не и раскнижен како боледување туку како трошок во платата.

Сектор производство и дистрибуција на вода има намален приход во однос на претходната година за 3.71 индексен поени со намалениот приход од субвенции и адвокатски услуги.

Сектор канализација има намален приход од 11.7 со намалување на цената за канализација.

Пречистување на урбани отпадни води има зголемен приход од 28.88 со зголемување на цената.

Сектор комунална хигиена и механизација има зголемување на приходот за 10.06 со проширување на услугата собирање на смет во с.Двориште и Суви Лаки и субвенциите за новите возила.

Сектор јавна чистота,пазар и гробишта имаме минимално зголемување на приходот за 11.32 индексни поени со зголемување на приходот од зимското одржување.

Сектор катастер предмер и пресметка нема остварени приходи.

Сектор заеднички служби нема остварено приход.

Поединечно по сектори не можеме да кажеме дека споредбата е точна затоа што во 2020 година имавме и сектор Управа кој имаше остварено приход од 1.760.964ден. кои во 2021год. се прераспределени по секторите формирани по систематизацијата на ЈПКР “Услуга”.

Вкупно приходите се зголемени за 997.660 денари или 2.26 индексни поени.

1.2.1 Приходи по одделенија

СЕКТОРИ	ОДДЕЛЕНИЈА	2021	2020	ИНДЕКС
ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	Правни работи	0		
	Човечки ресурси	0		
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	Финансии	902.167		
	Наплата	0		
ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	Одржување	17.219.485		
	Водоводна мрежа	766.095		
	Контрола	10.460		
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА	Одржување на канализација	2.235.0007		
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	Хемиска лабораторија за отпадни води	0		
	Машинско одржување на пумпни станици за фекални води	5.404.026		
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА	Комунална хигиена	9.754.212		
	Механизација и возила	899.274		
ЈАВНА ЧИСТОТА, ПАЗАР И ГРОБИШТА	Јавна чистота	4.109.545		
	Пазар	673.466		
	Градски гробишта	3.040.143		
КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА	Катастер	0		
	Предмер и пресметка	0		
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	Заеднички служби	0		
ВКУПНО	вкупно	45.013.884		

**1.Сектор за правни и општи работи**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

**2.Сектор за финансии и сметководство**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

Останати приходи од работењето	897.707		
Приходи врз основа на камати	4.460		
<b>Вкупно:</b>	<b>902.167</b>		

**3.Сектор за производство и дистрибуција за вода**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

Приходи од водоинсталатери	307.854		
Приходи од вода - Физички лица	14.372.278		
Приходи од вода - фирми	2.147.285		
Приходи од вода -Установи	725.875		
Приходи од субвенции	71.995		
Приходи од предлози за тужби	33.015		
Приходи од адвокатски услуги	236.990		
Приходи врз основа на камати	100.747		
<b>Вкупно:</b>	<b>17.996.040</b>		

**4.Сектор канализација**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

Приходи од работна рака	18.219		
Приходи од канализација - Фирма	305.034		
Приходи од канализација - Физички лица	1.359.690		
Останати од канализација - Установи	65.135		
Чистење на оцаи	1.000		
Приходи од субвенции	485.928		
<b>Вкупно:</b>	<b>2.235.008</b>		



**5.Сектор за пречистување урбани отпадни води**

Вид на приход	2021	2020	индекс
Приходи од пречистување-физички лица	4.695.520		
Приходи од пречистување-установи	573.990		
Приходи од пречистување-фирми	134.514		
<b>Вкупно:</b>	<b>5.404.026</b>		

**6.Сектор комунална хигиена и механизација**

Вид на приход	2021	2020	индекс
Приходи од смет - фирми	1.362.149		
Приходи од смет - установи	292.356		
Приходи од смет - физички лица	7.395.300		
Приходи од користење депонија	17.735		
Приходи од механизација	418.173		
Приходи од смет - дуќани	358.533		
Приходи од задршки од вработени	2.066		
Приходи од субвенции	807.172		
<b>Вкупно:</b>	<b>10.653.486</b>		

**7.Сектор јавна чистота и зеленило,пазар и гробишта**

Вид на приход	2021	2020	индекс
Приходи од механизација	78.700		
Приходи од пазар - тезги	139.398		
Приходи од пазар - резервации	534.067		
Приходи од паркови и зеленила	1.576.536		
Приходи од јавна чистота	2.430.226		
Приходи од одржување на гробишта	1.337.630		
Приходи од погребално - капела	168.600		
Приходи од продажба на гробно место	186.000		
Приходи од влез во гробишта	134.740		
Приходи од изработка на цокла	121.500		
Приходи од субвенции	1.115.755		

Вкупно:	7.823.154		
---------	-----------	--	--

**8.Сектор за катастер, предмер и пресметка**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

**9.Сектор заеднички служби**

Вид на приход	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

**1.3 Трошоци по сектори**

ВИД НА ТРОШОК	2021	2020	Индекс
ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	1.058.135	0	100.00
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	3.776.714	0	100.00
ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	14.037.598	15.308.698	93.46
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА	2.114.032	866.629	243.94
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	6.087.044	4.242.812	143.67
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА	8.450.030	8.547.267	98.86
ЈАВНА ЧИСТОТА, ПАЗАР И ГРОБИШТА	10.298.739	8.088.331	127.33
КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА	0	0	0
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	2.083.593	0	100.00
<b>Вкупно трошок</b>	<b>47.905.887</b>	<b>43.054.778</b>	<b>111.27</b>

Трошоци за општи и правни работи за 2021 год. имаме остварено 1.058.135.

Трошоци за финансии и сметководство имаме 3.776.714.

Трошоци за производство и дистрибуција на вода за разлика од претходната година ни се намалени за 1.271.100 или за 6.46 индексни поени како резултат на прераспределбата на работниците а со тоа намалување на трошоците за плати во овој сектор.

Сектор канализација има зголемување на трошоците за 143.67 индексни поени со зголемување на трошоците за плата како и зголемени трошоци за амортизација со набавката на машината за канализација.

Исто така трошоците и за пречистување на урбани отпадни води ни се зголемени за 43.67 индексни поени со покачување на цената за електрична енергија.

Комунална хигиена и механизација имаме минимално намалување на трошокот ,односно апсолутно за 97.237.

Трошоците за јавна чистота, пазар и гробишта ни се зголемени за 27.33 индексни поени затоа што во 2020 год во овој период немаме трошоци за одделение пазар.

Катастер премер и пресметка немаме остварено трошоци.

Трошокот за заеднички служби изнесува 2.083.593.

Поради промената на секторите од лани во сектор управа имавме трошоци во износ од 6.001.041 ден., оваа година трошокот од управа е прераспределен во три сектори и тоа сектор за општи и правни работи, сектор за финансии и сметководство и сектор заеднички служби и вкупно изнесува 6.918.442. Што значи дека и овде имаме зголемување на трошоците за 917.401 апсолутно или за 15.29 индексни поени.

Не можеме да кажеме дека оваа споредба е точна затоа што имаме и прераспределба на работниците по секторите, а трошоците за вработените зафаќаат најголем процент од вкупните трошоци во секторите.

Вкупните трошоци за 2021 година ни се зголемени за 11.27 индексни поени или апсолутно за 4.851.109.

**1.3.1 Трошоци по одделенија**

СЕКТОРИ	ОДДЕЛЕНИЈА	2021	2020	ИНДЕКС
ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	Правни работи	378.715		
	Човечки ресурси	697.420		
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	Финансии	2.946.859		
	Наплата	829.855		
ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	Одржување	8.786.252		
	Водоводна мрежа	3.277.549		
	Контрола	1.973.796		
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА	Одржување на канализација	2.114.032		
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	Хемиска лабораторија за отпадни води	3.928.459		
	Машинско одржување на пумпни станици за фекални води	2.158.585		
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА	Комунална хигиена	4.827.574		
	Механизација и возила	3.622.456		
ЈАВНА ЧИСТОТА, ПАЗАР И ГРОБИШТА	Јавна чистота	5.849.105		
	Пазар	1.068.144		
	Градски гробишта	3.381.490		
КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА	Катастер Предмер и пресметка	0		
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	Заеднички служби	2.083.593		
ВКУПНО	вкупно	47.905.887		

**1.Сектор за правни и општи работи**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за суровини и материјали	7.460		
Трошоци за стручна литература	2.500		
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	11.550		
Трошоци за тековно одржување ремонт и услуги	3.695		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	765.777		
Трошоци за амортизација	9.078		
Трошоци за семинари	8.051		
Трошоци за службен весник	48.907		
Трошоци за адвокатски услуги	49.005		
Трошоци за објава на јавни набавки	15.600		
Трошоци за времено вработени	136.512		
<b>Вкупно:</b>	<b>1.058.135</b>		

**2.Сектор за финансии и сметководство**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за суровини и материјали	225.981		
Трошоци за времено вработени	282.192		
Трошоци за електрична енергија	101.764		
Трошоци за гориво	4.745		
Трошоци за дрва	127.680		
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	269.578		
Трошоци за огласи	120.597		
Трошоци за одржување на компјутери	77.090		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	2.005.708		
Дневници за службено патување	3.160		
Трошоци за семинари	20.800		
Трошоци за надоместок за УО и НО	46.662		
Трошоци за спонзорства и донации	10.000		
Трошоци за репрезентација	2.275		
Банкарски услуги и платен промет	103.047		
Адвокатски услуги	344.924		
Трошоци за централен регистар и токени	17.145		
Останати трошоци од работењето	13.370		

<b>Вкупно:</b>	<b>3.776.714</b>		
----------------	------------------	--	--

### 3. Сектор за производство и дистрибуција за вода

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за сировини и материјали	658.136		
Трошоци за реагенси	913.657		
Трошоци за сурова вода	2.909.700		
Трошоци за времено вработени	154.542		
Трошоци за електрична енергија	1.419.474		
Трошоци за гориво	625.854		
Трошоци за дрва	45.361		
Поштенски услуги, тел. услуги и интернат	30.625		
Трошоци за тековно одржување	249.045		
Трошоци за закупнини	2.700		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	5.917.581		
Регрес за годишен одмор	359.964		
Трошоци за амортизација	327.276		
Дневници за службено патување	1.080		
Трошоци за семинари	4.500		
Трошоци за испитување на вода	299.100		
Трошоци за адвокатски услуги	10.477		
Трошоци за АДКОМ	54.960		
Регистрација на возила	4.848		
Останати услуги (регулаторна, катастар)	41.612		
Трошоци за санитарен преглед	2000		
Останати трошоци од работењето	5.104		
<b>Вкупно:</b>	<b>14.037.598</b>		

### 4. Сектор канализација

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за сировини и материјали	4.176		
Трошоци за гориво	73.687		
Трошоци за тековно одржување	2.079		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	1.382.509		
Амортизација	651.581		
<b>Вкупно:</b>	<b>2.114.032</b>		

**5. Сектор за прочистување урбани отпадни води**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за суровини и материјали	371.102		
Трошоци за електрична енергија	3.212.515		
Трошоци за дрва	23.514		
Трошоци за тековно одржување	286.145		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	2.182.603		
Амортизација	5.180		
Трошоци за испитување на вода	5.985		
<b>Вкупно:</b>	<b>6.087.044</b>		

**6. Сектор комунална хигиена и механизација**

Вид на трошоци	2021	2020	индекс
Трошоци за суровини и материјали	1.002.063		
Трошоци за времено вработени	70.026		
Трошоци за гориво	1.029.969		
Трошоци за дрва	15.230		
Трошоци за тековно одржување	606.818		
Трошоци за плати и надоместоци за плати	4.862.468		
Амортизација	749.624		
Дневници за службено патување	3000		
Трошоци за осигурување	48.655		
Трошоци за регистрација на возила	37.062		
Адвокатски услуги	21.039		
Останати трошоци од работењето	4.076		
<b>Вкупно:</b>	<b>8.450.030</b>		

**7. Сектор јавна чистота и зеленило, пазар и гробишта**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
Трошоци за суровини и материјали	1.908.559		
Трошоци за времено вработени	932.778		
Трошоци за обештетување	259.000		

Трошоци за гориво	100.294		
Трошоци за тековно одржување	36.599		
Трошоци за плати и надоместоци од плати	6.332.224		
Амортизација	691.916		
Дневници за службено патување	2.160		
Отпремнина за пензија	23.000		
Трошоци за регистрација на возила	6.011		
Трошоци за постапка	6.198		
<b>Вкупно:</b>	<b>10.298.739</b>		

**8.Сектор за катастер, предмер и пресметка**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

**9.Сектор заеднички служби**

Вид на трошок	2021	2020	индекс
---------------	------	------	--------

Трошоци за плати и надоместоци за плати	1.752.679		
Трошоци за тековно одржување	75.008		
Трошоци за гориво	109.779		
Амортизација	22.077		
Трошоци за осигурување на возила	14.406		
Трошоци за репрезентација	101.913		
Останати расходи од работењето	2.883		
Трошоци за регистрација	4.848		
<b>Вкупно:</b>	<b>2.083.593</b>		



**1.4 Разлика приходи и расходи по сектори**

СЕКТОР	ПРИХОДИ	ТРОШОК	РАЗЛИКА
ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ	0	1.058.135	-1.058.135
ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО	902.167	3.776.714	-2.874.547
ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА	17.996.040	14.037.598	3.958.442
СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА	2.235.008	2.114.032	120.976
ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	5.404.026	6.087.044	-683.018
КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА	10.653.486	8.450.030	2.203.456
ЈАВНА ЧИСТОТА, ПАЗАР И ГРОБИШТА	7.823.154	10.298.739	-2.475.585
КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА	0	0	0
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	0	2.083.593	-2.083.593
<b>ВКУПНО</b>	45.013.884	<b>47.905.887</b>	<b>-2.892.003</b>

Од табелата може да видиме дека сектор за општи и правни работи нема остварено приход и е со негативна разлика од 1.058.135.

Сектор за финансии и сметководство негативна разлика од 2.874.547.

Сектор производство и дистрибуција на вода бележи позитивна разлика од 3.958.442

Сектор канализација позитивна разлика од 120.976.

Сектор пречистување на урбани отпадни води остварува негативна разлика од 683.018.

Сектор комунална хигиена и механизација позитивна разлика од 2.203.456.

Сектор јавна чистота, пазар и гробишта негативна разлика од 2.475.585.

Сектор катастер предмер и пресметка нема остварено ниту приходи ниту расходи.

Сектор заеднички служби негативна разлика од 2.083.593.

### 1.5 Процент на наплата

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА	2021	2020
<b>Физички лица</b>	89.34	88.55
<b>Дуќани</b>	79.04	75.91
<b>Големи Фирми</b>	87.67	79.92

Од самиот извештај може да се види зголемување на процентот на наплата кај физички лица за 0.79 кај дуќани зголемување за 3.13 кај големите фирми за 7.75 индексни поени.

Берово  
Февруари 2022 год.

Изготвил:  
Мамучевска Зорица

---

ЈПКР „Услуга“ - Берово  
Директор  
Дип.маш.инг. Илија Рунтевски

---